

# ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

## Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15), во членот 38-д став 2 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

## Член 2

Во членот 47 став 1 зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

## Член 3

Во член 66-в по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски кое ја води постапката за издавање овластување за помош на пат е должно документите од ставот (2) точки 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на овој член по службена должност да ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите од ставот (4) на овој член е должно да ги достави до Министерството за транспорт и врски во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставот (4) станува став (6).

## Член 4

Во членот 66-г став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена од денот на завршувањето на јавниот оглас.“.

## Член 5

Во членот 66-ѓ став (1) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

## Член 6

По членот 79-а се додава нов член 79-б, кој гласи:

### “Член 79-б

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството за транспорт и врски доколку во рокот утврден во членот 66-в став (4) од овој закон не ги побара потребни документи.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во рокот утврден во членот 66-в став (5) од овој закон не ги достави бараните документи.”

### Член 7

По член 81-б се додава нов член 81-в, кој гласи:

#### „Член 81-в

За прекршоците утврдени во членот 79-б од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.”

### Член 8

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

### Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).